

МАКЕДОНСКО ПРИЛОГ НА ГР

Постојано ги слушаме пораките и предупредувањата од Грција и од европските дипломати дека Атина е таа која ја има моќта во свои раце, а не Македонија, Грците биле тие кои се во предност пред Македонците, затоа што нивната земја била членка на ЕУ и на НАТО, а ние само кандидати за членство. Продолжуваат со реториката дека тие се основоположници на европските демократски вредности и цивилизациски норми, а ние штотуку испилена земја, која се борела да си создаде нов идентитет. Е, малку морген, што велат Германците. Господата од Брисел секојдневно мора да бидат опсипувани со поразлични тези од оние со кои Грците им го испрале мозокот. Вистината и реалноста се сосема поинакви од небулозите и од утопиите, кои ги шират низ нивните медиумски кулоари. Не се Македонците тие кои сакаат да променат нечиј друг идентитет, туку Грците кои, преку преговарачот Василакис во Њујорк, конечно ја симнаа маската, барајќи народот македонски да се преформулира во "славомакедонци". Не е Македонија таа која сака да промени име на туѓа земја, туку Грција. Не е нашата земја таа на чија територија се распослани терористичко-фашистички организации, туку нивната. Не е Македонската православна црква таа која повикува на уривање на грчкиот територијален идентитет, туку грчката, која патем е спонзор на новите летоци во Егејска Македонија, со кои повикува северните граници на Елада да бидат со Србија, а не со "ФИРОМ".

Та, знаете ли Европејци кој е сега вистинскиот иредентист, асимилатор, национал-социјалист и дискриминатор. Грција станува бастион на лажната демократија, која се обидува преку демагошки реторики да ѝ ја поттурне на Европа истата како вистинита. Цврстиот македонски став, комбиниран со вешта и мудра дипломатија, може набрзо да ја урне грчката пропагандна дејност, насочена против нашата земја.

Сардисани од криминалот и корупцијата во речиси сите општествени полиња, Караманлис и Бакојани немаат друг избор освен да ја македонизираат својата и внатрешна и надворешна политика. Доколку ги искористиме нивните слабости, кои одамна се откриени,

бумерангот брзо ќе им се врати. Пресудно за тоа е - македонското единство.



Последната рунда разговори кај Метју Нимиц беше уште една епизода за преповторување на наизуст научените реторики од двете страни. Ништо ново, истите шаблони, истата контура во која се движеа и досегашните јалови муабети. Но, нешто мора да се работи, не смее случајот да се остави на мртвата точка. Лер положбата е најлоша од сите. Од друга страна, пак, и американската администрација мора да ги исполни зацртаните планови да го реши прашањето пред заминувањето на Буш од кормилото во Белата куќа. Но, како што стојат работите, тешко дека нешто ќе мрдне од актуелната положба. Грците се декларираат дека се за компромис, но се прават до него да не дојде, чекајќи го исходот од претседателските избори во Америка. За нив изборот на Обама би претставувал нова основа за уште посилен притисок врз македонската страна, за конечно таа да поткликне пред силата и моќта. Македонија се однесува по малку ладно во збирот на заговорите и мрачните

проекти, кои некој ни ги пишува за блиската иднина. Ниту му се радуваме на Меккејн, ниту му се плашиме на Обама. Ниту копнееме по НАТО, ниту плачеме по Европската унија. Со ваквата моментна надворешна политика можеби некој нè смета за наивни, но сепак јасно покажува дека Македонија не е обична кукавица и дека нејзината иднина и постоење не се заложник на едни обични избори, па нека бидат било каде.

Аматерски се тврдењата и анализите дека Македонија без НАТО и без ЕУ нема да опстане. Зарем тие се организации за опстанување на државите? Та, нели тие сакале рамноправни партнери, а не сираци. Нели сакале силни држави, а не килави територии кои се борат за опстанок. Со ваквите тези НАТО и ЕУ се дискредитираат сами себе. Од една страна, велат дека Македонија е реформска земја, партнер во сите светски кризни жаришта, а од друга страна, пак, ни предвидуваат распаѓање. Македонија го стори своето. НАТО и ЕУ лицемерно ја свиткаа опашката и ги поддр-



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ТО НЕЕДИНСТВО ВО ЧКАТА ПРОПАГАНДА



Доколку Македонија сака да биде Македонија, ние тоа го признаваме. Доколку Македонија реши пред меѓународната заедница да го смени своето име и ако тоа е со полна поддршка од македонската Влада и од македонскиот народ, не верувам дека ние нема да се согласиме со тоа. Ние сме во потрага по решение за спорот со името и во таа потрага секако ќе бидат вклучени двете страни, и Македонија и Грција. Мора да се реши прашањето, бидејќи двете страни многу напорно работела на тоа. Ние ги охрабруваме за да дојдат до резултат. Им ги ставивме на располагање нашите претставници, но сепак двете страни треба да дојдат до заедничко решение. Се надеваме дека тоа ќе биде направено побрзо, а не подоцна.

Шон Меккормак, портпарол на Стејт департмент

жаа средновековните ставови на Атина. Доколку вредностите на овие две моќни глобални организации се уништување на етникумот во смисла на неговиот идентитет и право на самоопределување, тогаш нивната идеологија нема никакви демократски вредности, туку сосема обратно.

Брисел не смее да биде промотор на асимилизам и дискриминацијата.

против, тој неодојно и безусловно мора да ги дисциплинира сопствените членки, кои подолго време се излезени од колосек и водат политика различна од декларираниите цели на Алијансата и на Унијата. Македонија во тоа сесрдно би му помогнала.

ВО МАКЕДОНИЈА НЕМА КОНСЕНЗУС ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНОТО ИМЕ

Очигледно е дека надворешната политика на Македонија во последниов период станува многу поприоритетна за владејачките гарнитуре, споредено со другите сегменти на општественото живеење, но тоа, пред сè, се должи на наметнатото темпо еднадвор и на незатворените прашања, кои стојат како предизвици, а досега не се решиле. Спорот со Грција, од една страна, и македонско-косовските односи, од друга страна, се двете крупни прашања кои неспорно ќе ја заокружат 2008 година. Нивното интензивирање во последниов период ја стави државата во многу одговорна ситуација, бидејќи секој изборан и непромислен потег може скапо да нè чини. Од друга страна, решавањето на овие проблеми со соседите во истовреме придонесува за дополнително разводнување на македонската дипломатија, што може да даде послаби резултати од очекуваното.

Но, претрежијата кои ни се наметнуваа изминативе дваесеттина години беа доволно силни за да нè натераат да ја научиме историската лекција на мудро и издржано однесување во пресудните моменти за нашата иднина. Македонија ретко преземаше егзебиционистички чекори. Авантурите не им се својствени на македонскиот народ и на останатите граѓани кои живеат во оваа земја. Не дека ги немаше, но секако дека не претставуваат доминантен имиџ за македонското раководење. Оттука, ние, македонските граѓани, очекуваме и во овие моменти, македонските државни раководители да бидат на нивото на своето препознатливо и автентично однесување. Се бара мудрост и дипломатска тактика, како од Владата на премиерот Груевски, така и од Кабинетот на претседателот Црвенковски.



Реториката на премиерот Груевски се совпаѓа со онаа која во последно време имавме можност да ја слушаме и од него и од министерот Милошоски. Со неа се подготвува македонската јавност за правдање на неуспехот оваа есен околу претпристапните преговори со ЕУ, при што се наведува дека единствена причина е спорот за името со Грција... Доколку се мисли дека единство може да се постигне само со поддршка на нечији ставови, тогаш се плашам дека тоа не е искрено повикување за збивање на редовите, туку обид да се наметне својата вистина како единствена.

Бранко Црвенковски

Не е време за ново откопување на политичките секири, за ново плукање во моментите кога многумина еднадвор сериозно нè набљудуваат и го чекаат секој наш случаен пропуст и гаф, како алиби за казнување на нашата кривка демократија.

Како никогаш досега потребно е единство и меѓусебно разбирање, консензус за сите отворени внатрешни и надворешни прашања, кои нè тангираат. Без тоа, сами чекориме кон бездната, кон беспакето. Демократијата навистина подразбира различни мислења

МАКЕДОНСКА КАУЗА

и различни проекти, некогаш дури дозволува и поделби и јазови меѓу спротивставените политички номенклатури, но кога се во прашање државните интереси, тогаш тие се надминуваат.

Грчкиот шизофреничен притисок врз целиот дипломатски свет, со кој се негира и се оспорува правото на сопствено име, сопствен идентитет и самоопределување, треба да ни биде поука, но истовремено и поттик за неопходно сплотување, за обединување на искрените интелектуални слоеви, кои треба



МАКЕДОНЦИТЕ ОДАМНА ГО ИМААТ КАЖАНО СВОЕТО

од индивидуи кои досега многу години раководеле, а не направиле ништо. Таков непрофесионализам не ни е потребен. Македонија има неколку стратешки интереси, за кои е неопходно донесување истороден и заеднички став. Опасен преседан е фактот дека последнава година е нарушен консензусот меѓу политичките струи во државата, кога станува збор за преговорите со Грција околу нашето уставно име.

Многумина кои досега стоеја на цврстите позиции дека нема отстапка од двојната формула, сега ретерираат. Се обидуваат да објаснат дека таа повеќе не е применлива, дека е надвор од игра, дека времето ѝ поминало. Промената на тој став значи дека досега губеле време од неколку години, кога велеа дека нема мрднување ниту сантиметар од тие позиции. На таков начин и неколку пати се менуваше македонскиот Устав. Го имавме најдобриот од сите поранешни југословенски републики, а потоа под притисок на ембаргото од Грција и физичката агресија од страна на албанската паравојска, два пати го сменивме. Македонија конечно треба да престане со политиката на лесни и неиздржани отстапки. Доколку тоа ни стане практика, тогаш злонамерниците нема да застанат тука. Лесно-тијата со која ние пристапуваме, давајќи ја согласноста од година на година постепено да го губиме суверенитетот и националниот идентитет, ќе биде поттик за иредентистичките соседни пропаганди да продолжат со таквата стратегија.

Македонија сака во ЕУ и во НАТО, како што влегоа сите останати земји. Во ЕУ и во НАТО е зачувано достоинството и интегритетот на секоја од нациите, кои се членки на овие асоцијации. Под тие услови, сите влегоа во овие организации, сите слободни држави и од Источна и од Западна Европа. Под тие услови и Македонија ќе влезе во ЕУ и во НАТО. Ние сме апсолутно активен и конструктивен партнер во преговорите, но од другата страна немаме соодветен партнер, односно ја имаме Грција, која си има свои мали внатрешни проблемчиња и која поради некои дневно-политички причини прави притисок кој се одразува и на друго место.

Ивица Боцевски

Македонија не е за раздавање. Македонија не е бардаче или колаче, кое се раздава на Задушница, на секој оној кој дошол на гробиштата.

Со продолжување на таквата политика од одредени организирани структури во државата, ќе се претвориме во обична и недефинирана аморфна маса, за која Европа во иднина нема да има ниту причина, ниту потреба многу да се интересира. Едноставно, ќе служиме само како експериментален субјект, истрошен предмет без елементи на самобитност и различност од другите.



Мислам дека сум добар пријател на Македонија и ѝ се восхитувам на земјата поради огромните постигнувања досега. Наскоро нив ќе ги разгледаме во новата светлина и ќе направиме проценка. Но, не мислам дека било кој има намера да ја изолира Македонија. Тоа би било глупаво од наша страна, а и Македонија не треба да се опишува себеси како изолирана земја.

Жан Клод Јункер, премиер на Луксембург

и можат да дадат сериозен придонес во разврската на многу јазли. Не е време за безвредна реторика со која се омаловажува, се потценуваат кредибилитетот и способноста на оние кои водат. Особено е лицемерно кога сè тоа доаѓа



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT

MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATANI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

		Büro Makedonija Tel. 048 / 473 315 Mob. 070 / 711 788	Büro Stuttgart Tel. 0711 / 8 17 78 72 Fax 0711 / 8 17 78 73 Mob. 0171 / 5 46 32 20 0172 / 7 62 20 49
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de